

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (*GENERALI CEE HOLDING B.V.*), со седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам (*Deentree 91, 1101 BH Amsterdam*), преку полномошник Мартин Иванов, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 09.12.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (*GENERALI CEE HOLDING B.V.*), со седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам Холандија, ќе стекне индиректна единствена контрола врз Санео С.А. (*Saneo S.A.*), со седиште во Складова 5Б, 61-897 Познањ, Полска, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 17.11.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. (*GENERALI CEE HOLDING B.V.*), со седиште во Де ентре 91, 1101 БХ Амстердам Холандија со која ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. ќе стекне индиректна единствена контрола врз Санео С.А. (*Saneo S.A.*), со седиште во Складова 5Б, 61-897 Познањ, Полска, по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

ГЕНЕРАЛИ ЦЕЕ ХОЛДИНГ Б.В. е дел од Групацијата Генерали (*Generali Group*), мултинационална групација на осигурителни компании присутни во повеќе од 50 земји, составена од повеќе од 400 компании и вработува приближно 72,000 луѓе. Групацијата Генерали обезбедува

целосен опсег на осигурителни услуги и поврзани услуги поделени во три главни бизнис сегменти - осигурување на имот, осигурување на компанија и животно осигурување. Покрај тоа, Групацјата Генерали, меѓу другото, е активна и во управување со доброволни пензиски фондови, како и управување со средства.

Групацјата Генерали има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија - компанијата Генерали Инвестментс АД Скопје, со седиште на Бул. Партизански одреди 14А-1/2, 1000 Скопје, Северна Македонија Групацјата Генерали има само ограничени активности во Северна Македонија во секторот за реосигурување и, преку Генерали Инвестментс АД Скопје, во секторот за управување со средства.

Санео С.А. е активно на пазарот за организација и продажба (со употреба на телемедицински, ИКТ или ИТ системи) на медицински, дијагностички или други услуги поврзани со превенција на болести и здравствена заштита во Полска, и на пазарот за интеграција на ИТ системи на медицински и/или телемедицински даватели на услуги во Полска.

Целното друштво не е ниту активно, ниту генерира обрт во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски